



ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ул. Македонија 27/2-13, 1000 Скопје
тел:++3892 3 298 674; ++3892 3 298 675; факс: ++3892 3298 675

БАРАЊЕ ЗА ОТКУП НА УДЕЛИ

Сметка на Друштвото:		Место на прием:	Иново Централа
Депонент на Друштвото:	НЛБ Банка АД Скопје	Број на барањето:	
Сметка на Фондот:	210-0625558202-85	Датум и час на приемот на барањето:	
Депозитарна банка:	НЛБ Банка АД Скопје	Подигнато (датум и час):	

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ/ИНВЕСТИТОР:

Број на клиент:		Име и Презиме:	
ЕМБГ:		Бр. на лична карта/пасош	
Адреса:		Адреса за кореспонденција:	
Држава:	МАКЕДОНИЈА	Е-маил:	
Телефон/факс:		моб.	
Банка депонант:		Сметка на инвеститорот:	

ИЗДАВАЧ: ИНОВО СТАТУС АКЦИИ

ВИД НА ОТКУП:

откуп на сите удели

откуп на дел од удели

Изразено во број на удели:

Изразено во денари:

**Посебни барања на клиентот: Начин на добивање на Потврда за откуп на удели:
во деловните простории на Друштвото за управување или**

продажна мрежа **по факс** **по е-маил**

СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛИЕНТОТ/ИНВЕСТИТОРОТ КОН БАРАЊЕТО:

Јас, долупотпишаниот,

ги предадов на ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ, следните документи:

копија од лична карта/пасош

копија од платежниот документ

копија од регистрација на правно лице (последна состојба)

друго

нотарски заверено полномошно

Како подносител на ова Барање го изјавувам следното:

• дека сум запознаен/а со последната објавена нето вредност на удел.

• дека сум запознаен/а со Статутот и Проспектот на Фондот, како и со интерните акти на Фондот и дека во целост ќе ги почитувам истите.

• дека сум согласен/а остварената добивка од удел да се реинвестираат во Фондот, а правото на учество во добивката да го остварувам преку откуп на уделите.

*Лични податоци што се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото за управување, се обработуваат единствено во согласност со целите утврдени со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Поднесено на датум

г. час

во Иново Централа

Подносител

ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ

Потпис на овластено лице